

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ОВАРАС-36 ЕООД
към 31.12.2011 г.

АКТИВ	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Б. Нечекани (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Копирейти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19	21
Общо за група I:	19	21
II. Дълготрайни материални активи		
3. Сгради и др.	2	-
Общо за група II:	2	-
Общо за раздел Б:	21	21
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
3. Произведения и стоки	7	3
- стоки	7	3
Общо за група I:	7	3
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	5	6
4. Други вземания, в т.ч.	20	14
до 1 година	20	9
Общо за група II:	25	20
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	73	29
- в безплатни сметки / депозити /	8	4
Общо за група IV:	81	33
Общо за раздел В:	113	56
СУМА НА АКТИВА	134	77
ПАСИВ		
РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година	предходна година
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Нагрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- нерезервирани печалба	15	
- нерезервирани загуба		(1)
Общо за група V:	15	(1)
VI. Текуща печалба (загуба)	50	16
Общо за раздел А:	70	20
Б. Задължения		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	52	47
- до 1 година	52	47
8. Други задължения, в т.ч.	12	10
до 1 година	12	10
- към персонал, в т.ч.	3	3
до 1 година	3	3
- пенсионни задължения, в т.ч.	1	1
до 1 година	1	1
- дългични задължения, в т.ч.	8	6
до 1 година	8	6
Общо за раздел Б, в т.ч.:	64	57
- до 1 година	64	57
СУМА НА ПАСИВА	134	77

Дата на съставяне:
24.03.2012

Съставител:
Любка Иванова-Томева

Ръководител:
Ангел Момчилов

ОVARAS-36
S OFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ОВАРАС-36 ЕООД
към 31.12.2011 г.

	текуща година (ХЛ.ЛВ.)	предходна година (ХЛ.ЛВ.)
А РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	144	56
б/ външни услуги	144	56
3. Разходи за персонала, в т.ч.	51	22
а/ разходи за възнаграждения	43	19
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	8	3
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	2	1
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи в т.ч.	2	1
- разходи за амортизации	2	1
5. Други разходи, в т.ч.	310	190
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	310	189
Общо разходи за оперативната дейност	507	269
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.	6	3
Общо финансови разходи	6	3
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	56	18
ОБЩО РАЗХОДИ	513	272
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	56	18
11. Разходи за данъци от печалбата	6	2
13. ПЕЧАЛБА	50	16
ВСИЧКО	569	290

	текуща година (ХЛ.ЛВ.)	предходна година (ХЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	569	290
Суми	569	290
Общо приходи от оперативна дейност	569	290
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
ОБЩО ПРИХОДИ	569	290
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	-	-
11. ЗАГУБА	-	-
ВСИЧКО	569	290

Дата на съставяне:
24.03.2012

Съставител:
Любка Иванова-Тошева

Ръководител:
Левент Мехмед Чакър

ОVARAS-36
S O F I A

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ОВАРАС-36 ЕООД

за 2011 г.

ХИЛАВ

	Записан капитал	финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпре- делена печалба	Непокрыт а загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	16	(1)		20
6. Финансов резултат за текущия период				50	50
8. Покриване на загуба		(1)	1		-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	15	-	50	70

Дата на съставяне:

24.03.2012

Съставител:

Любка Иванова-Тошева

Ръководител:

Асвент Мехмед Чакър

ОVARAS-36
S O F I A

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ОВАРАС-36 ЕООД

за 2011 г.

(ХИЛ, ЛВ)

Наименование на паричните потоци	текущ период			преходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	610	557	53	306	290	16
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		51	(51)		18	(18)
Платени и въстановени данъци от печалбата		2	(2)			-
Други парични потоци от основна дейност	75	19	56	39	5	34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	685	629	56	345	313	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	6	(6)	-	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода			48			29
Д. Парични средства в началото на периода			33			4
Е. Парични средства в края на периода			81			33

Дата на съставяне:


24.03.2012

Съставител:

Любка Иванова-Тошева

Ръководител:

Асвент Мехмед Чакър



OVARAS-36
S O F I A

ПОКАЗАТЕЛИ	И													Валютная стоимость в кране на период (1-12)	Валютная стоимость в кране на период (1-12)
	Отчетная стоимость на отчетную дату				Подетальная оценка		Амортизация			Последняя оценка					
	в начале периода	в конце периода	в кране на период (1-12)	в кране на период (1-12)	в начале периода	в конце периода	в начале периода	в конце периода	в кране на период (1-12)	в кране на период (1-12)	в начале периода	в конце периода			
I. Нематериальные активы															
1. Преплата на рекламу															
2. Преплата на рекламу															
3. Преплата на рекламу															
4. Преплата на рекламу															
5. Преплата на рекламу															
6. Преплата на рекламу															
7. Преплата на рекламу															
8. Преплата на рекламу															
9. Преплата на рекламу															
10. Преплата на рекламу															
11. Преплата на рекламу															
12. Преплата на рекламу															
13. Преплата на рекламу															
14. Преплата на рекламу															
15. Преплата на рекламу															
16. Преплата на рекламу															
17. Преплата на рекламу															
18. Преплата на рекламу															
19. Преплата на рекламу															
20. Преплата на рекламу															
21. Преплата на рекламу															
22. Преплата на рекламу															
23. Преплата на рекламу															
24. Преплата на рекламу															
25. Преплата на рекламу															
26. Преплата на рекламу															
27. Преплата на рекламу															
28. Преплата на рекламу															
29. Преплата на рекламу															
30. Преплата на рекламу															
31. Преплата на рекламу															
32. Преплата на рекламу															
33. Преплата на рекламу															
34. Преплата на рекламу															
35. Преплата на рекламу															
36. Преплата на рекламу															
37. Преплата на рекламу															
38. Преплата на рекламу															
39. Преплата на рекламу															
40. Преплата на рекламу															
41. Преплата на рекламу															
42. Преплата на рекламу															
43. Преплата на рекламу															
44. Преплата на рекламу															
45. Преплата на рекламу															
46. Преплата на рекламу															
47. Преплата на рекламу															
48. Преплата на рекламу															
49. Преплата на рекламу															
50. Преплата на рекламу															
51. Преплата на рекламу															
52. Преплата на рекламу															
53. Преплата на рекламу															
54. Преплата на рекламу															
55. Преплата на рекламу															
56. Преплата на рекламу															
57. Преплата на рекламу															
58. Преплата на рекламу															
59. Преплата на рекламу															
60. Преплата на рекламу															
61. Преплата на рекламу															
62. Преплата на рекламу															
63. Преплата на рекламу															
64. Преплата на рекламу															
65. Преплата на рекламу															
66. Преплата на рекламу															
67. Преплата на рекламу															
68. Преплата на рекламу															
69. Преплата на рекламу															
70. Преплата на рекламу															
71. Преплата на рекламу															
72. Преплата на рекламу															
73. Преплата на рекламу															
74. Преплата на рекламу															
75. Преплата на рекламу															
76. Преплата на рекламу															
77. Преплата на рекламу															
78. Преплата на рекламу															
79. Преплата на рекламу															
80. Преплата на рекламу															
81. Преплата на рекламу															
82. Преплата на рекламу															
83. Преплата на рекламу															
84. Преплата на рекламу															
85. Преплата на рекламу															
86. Преплата на рекламу															
87. Преплата на рекламу															
88. Преплата на рекламу															
89. Преплата на рекламу															
90. Преплата на рекламу															
91. Преплата на рекламу															
92. Преплата на рекламу															
93. Преплата на рекламу															
94. Преплата на рекламу															
95. Преплата на рекламу															
96. Преплата на рекламу															
97. Преплата на рекламу															
98. Преплата на рекламу															
99. Преплата на рекламу															
100. Преплата на рекламу															
101. Преплата на рекламу															
102. Преплата на рекламу															
103. Преплата на рекламу															
104. Преплата на рекламу															
105. Преплата на рекламу															
106. Преплата на рекламу															
107. Преплата на рекламу															
108. Преплата на рекламу															
109. Преплата на рекламу															
110. Преплата на рекламу															
111. Преплата на рекламу															
112. Преплата на рекламу															
113. Преплата на рекламу															
114. Преплата на рекламу															
115. Преплата на рекламу															
116. Преплата на рекламу															
117. Преплата на рекламу															
118. Преплата на рекламу															
119. Преплата на рекламу															
120. Преплата на рекламу															
121. Преплата на рекламу															
122. Преплата на рекламу															
123. Преплата на рекламу															
124. Преплата на рекламу															
125. Преплата на рекламу															
126. Преплата на рекламу															
127. Преплата на рекламу															
128. Преплата на рекламу															
129. Преплата на рекламу															
130. Преплата на рекламу															
131. Преплата на рекламу															
132. Преплата на рекламу															
133. Преплата на рекламу															
134. Преплата на рекламу															
135. Преплата на рекламу															
136. Преплата на рекламу															
137. Преплата на рекламу															
138. Преплата на рекламу															
139. Преплата на рекламу															
140. Преплата на рекламу															
141. Преплата на рекламу															
142. Преплата на рекламу															
143. Преплата на рекламу															
144. Преплата на рекламу															
145. Преплата на рекламу															
146. Преплата на рекламу															
147. Преплата на рекламу															
148. Преплата на рекламу															
149. Преплата на рекламу															
150. Преплата на рекламу															
151. Преплата на рекламу															
152. Преплата на рекламу															
153. Преплата на рекламу															
154. Преплата на рекламу															
155. Преплата на рекламу															
156. Преплата на рекламу															

ОVARAS-36
S O F I A

Рисован: 
Печат: 

Составитель: 
Любка Иванова

Дата: 30.03.2012